


Во Националната установа Завод и Музеј во Битола беше отворена изложба на експонати, фотографии и предмети, кои го отсликувале животот на еврејската заедница во градот и во пошироката околина.

Букети цвеќиња беа положени и на споменикот на 7.200 македонски Евреи, кои во 1943 година беа собрани во објектите на Монополот во Скопје, од каде со три транспорти, околу 98 отсто од ова население беше однесено во логорот на смртта.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

## 65 ГОДИНИ ОД ЕВРЕЈСКИОТ ХОЛОКАУСТ ВО МАКЕДОНИЈА



# ВО СПОМЕН НА ЖРТВИТЕ ОД 1943 ГОДИНА ПОСАДЕНИ 7.200 САДНИЦИ

По повод 65 години од депортацијата на 7.200 македонски Евреи во логорот на смртта "Треблинка", Еврејската заедница во РМ го одбележа овој датум со низа програмски и културолошки активности.

Делегација на Евреите во земјава, како и нивни пријатели, го посетија градот под Исарот - Штип и присуствуваа на промоцијата на книгата "Исак Сион". Гостите положија букети цвеќиња на споменикот на депортираните Евреи од Штип. Роднини на депортираните Евреи, како и почитувачи на еврејската култура и народ, беа и во градот на конзулите, Битола. Пред споменикот на Евреите, како и пред "паметникот" на народниот херој "Естреја Овадија- Мара", беше одржан краток говор посветен на жената борец, која даде свој придонес во македонската народноослободителна борба.

Во име на Еврејската заедница во РМ, делегацијата ја посети и градинката "Естреја Овадија-Мара" од овој град, на

која ѝ подари клима уред.

Во Националната установа Завод и Музеј во Битола беше отворена изложба на експонати, фотографии и предмети, кои го отсликувале животот на еврејската заедница во градот и во пошироката околина. Во контекст на оваа историска манифестација ликовниот творец Ѓорѓи Десановски-Магазата се претстави со своите најнови дела, портрети посветени на трагично загинатите и депортирани пријатели во логорот "Треблинка". Букети цвеќиња беа положени и на споменикот на 7.200 македонски Евреи, кои во 1943 година беа собрани во објектите на Монополот во Скопје, од каде со три транспорти, околу 98 отсто од ова население беше однесено во логорот на смртта.

Во рамките на манифестацијата во МНТ се одржа комеморативен концерт, на кој учествуваа истакнати македонски уметници. Во спомен на жртвите на Мајка, близу Скопје беа посадени 7.200 садници.

